

родноослободителната борба и Револуцијата на Југославија, за градот каде на 11 октомври 1941 година започна пламенот на востанието на македонскиот народ. Слични впечатоци гостите понесоа и од другите места низ кои минуваа во нашата Република: Скопје, Титов Велес, Битола, Охрид, Струга, Гостивар и др.

Задоволството на советските колеги од она што го видоа и почув-

ствуваа и со толку почит го искажуваа, веруваме длабоко во своите срца го однесоа како вистинско сознание, за што ќе можат да раскажуваат и да пишуваат. Нам за сето тоа ни останува искрено да им заблагодариме и да им посакаме нови средби и натамошна успешна соработка.

Растислав ТЕРЗИОСКИ

ДВЕ ЗАСЕДАНИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАНУ

а) Заседание на Југословенско-советската редакција на зборникот документи „Југословенско-советските односи 1917—1941 година“.

Во времето од 6 до 8 јуни 1984 година во Леуново, во хотелот „Радика“, се одржа заседание на Југословенско—советската редакција на зборникот документи „Југословенско—советските односи 1917—1941 година“.

На заседанието зедоа учество: од СССР: д-р Владимир Владимирович Зеленин, д-р Маја Михајловна Сумарокова, Валентина Михајловна Ендакова и Кира Константиновна Миронова и акад. Михаило Апостолски, д-р Славољуб Цветковиќ, д-р Мирољуб Васиќ, д-р Зорица Стипетиќ, д-р Ахмит Хаџировиќ, д-р Милован Босиќ, д-р Орде Иваноски, и д-р Миле Тодоровски од СФРЈ:

Двете страни предложија прифаќање на нови материјали, и тоа: југословенската — 25 документи, а советската — 28 документи.

Покрај порано утврдените 150 документи беа предложени за вклучување во зборникот, во својство на основни или за коментирање, уште 130 документи.

Наредното заседание на Редакцијата беше решено да се одржи во Москва, во септември 1985 година, до кога треба да се заврши подготовката на макетата на Зборникот.

На враќањето од Леуново, учесниците на заседанието го посетија манастирот „Свети Јован Бигорски“.

б) Заседание на Редакцијата на заедничкиот југословенско—советски зборник на статии „Југославија и Советскиот Сојуз во Втората светска војна“.

На 22 мај 1984 година, во Охрид, се одржа заседание на Редакцијата на заедничкиот југословенско—советски зборник на статии „Југославија и Советскиот Сојуз во Втората светска војна“. На него присуствуваа: акад. Алексеј Леонтејевич Марочниќкиј, кандидат по воени науки, М. Г. Андроников, кандидат по историски науки Григориј М. Славин и Владимир Е.

Романов од СССР и акад. Михаило Апостолски, д-р Владо Ивановски и д-р Растислав Терзиоски од СФРЈ.

На заседанието двете страни разменија информации за сврше-

ната работа во врска со подготовките за печатење на материјалите на Зборникот.

Благој СТОИЧОВСКИ

ЈАЗИЧНИТЕ ПОЈАВИ И ПРОЦЕСИ ВО БИТОЛА И БИТОЛСКО ДЕНЕСКА И ВО МИНАТОТО

Во организација на Македонската академија на науките и уметностите и на Друштвото за науки и уметност од Битола, од 7 до 9 септември 1984 година во Битола се одржа научниот собир „Јазичните појави и процеси во Битола и Битолско денеска и во минатото“.

Собирот, во присуство на учесниците, гостите и претставниците на општествено-политичките организации на општината Битола, со пригоден говор го отвори акад. Божидар Видоески, претседател на Организациониот одбор. Научниот собир го поздравива и му пожелаша успешна работа, Борис Андоновски од името на општествено-политичките организации, граѓаните и работните луѓе на општината Битола, акад. Јордан Поп Јорданов од името на Македонската академија на науките и уметностите, Горѓи Танковски од името на Друштвото за наука и уметност во Битола и ректорот д-р Глигор Поповски, од името на Универзитетот во Битола и акад. Далибор Брозовиќ од името на Југословенската академија на науките и уметностите.

Во работниот дел на собирот со свои реферати зедоа учество вкупно 32 научни работници од земјата и од странство, и тоа од следниве странски земји: Австрија, Полска и САД. Во текот на дводнев-

ниот работен дел на собирот покрај учесниците од СР Македонија и од другите републики на СФРЈ зедоа учество и видни слависти и лингвисти од неколку славистички центри во странство, коишто со години, а некои и со децении активно и со голема љубов ја афирмираат македонистиката сред научниот свет и ја шират вистината за нашиот, македонскиот јазик.

На собирот со свои трудови зедоа учество следните научни работници: Владимир Мошин, „Проблемот на надредните знаци во старословенските ракописи“; Франтишек В. Мареш, „Старите споменици од битолското подрачје“; Лешек Мошињски, „Јазичните особености на глаголските фрагменти во битолскиот триод“; Петар Хр. Илиевски, „Од јазикот на Григориј Пелагониски“; Вера Стојчевска—Антиќ, „Поглед на ракописното наследство во Битола и Битолско“; Лидија Славева, „Уште една грамота за манастирот Трескавец најдена во Битола“; Вангелија Десподова, „Листовите од Битолскиот октоих“; Божидар Видоески, „Дијалектната ситуација во југозападните македонски говори со посебен осврт на битолското подрачје“; Зузана Тополињска, „Перифрастични предикативни изрази во говорот во Битолско“; Тодор Димитровски, „Глаголските именки од свршени гла-